

Б А Р А Њ Е

за издавање на царинска гаранција

Подносител на барањето (назив според регистрација)			
Адреса			
Депонент на:		Број на жиро сметка	
Контакт лице			
Телефон		Факс	

ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЧИТЕ И НИВНОТО УЧЕСТВО

Име и презиме на основачите			
Учество во проценти			

ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

Име и презиме		ЕМБГ	
Број на лична карта		Телефон	

УЧЕСТВО НА ОСНОВАЧИТЕ / УПРАВИТЕЛОТ ВО ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Назив на правното лице		Учество во проценти	
------------------------	--	------------------------	--

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА

Корисник			
Точен назив и адреса			
Износ на гаранцијата			
Вид на царинска постапка	<input type="checkbox"/> Пуштање во слободен платен промет; <input type="checkbox"/> Царинско складирање <input type="checkbox"/> Увоз за облагодарување; <input type="checkbox"/> Преработка под царинска контрола <input type="checkbox"/> Привремен увоз; <input type="checkbox"/> Извоз		

Да се заокружи видот на банкарската гаранција

- Оваа царинска гаранција се употребува и за обезбедување на долг на други царински должници кога налогодавецот на оваа банкарска гаранција настапува пред царинските органи како директен застапник на царинскиот должник.
- Оваа банкарска гаранција се употребува и за обезбедување на долг од царински постапки со економски ефект, започнати во рокот на важност на претходната гаранција бр. _____ од _____ година издадена од Банката гарант _____, доколку тие не биле завршени во согласност со царинските прописи и може да настане долг кој бил обезбеден со претходна гаранција.
- Оваа банкарска гаранција се употребува и за обезбедување на долг од царински постапки започнати во рокот на важност на претходната гаранција бр. _____ од _____ година издадена од Банката гарант _____, кој би можел на настане со прифаќање на дополнителна декларација, завршување на проверка на царинската декларација или во други случаи кога согласно царинските прописи стоката се пушта во слободен платен промет со обезбедување на евентуалниот царински долг кој бил обезбеден со претходната гаранција. Оваа банкарска гаранција се намалува за секој по оваа гаранција платен износ, до вкупниот износ на гаранцијата.

Основ (договор, про-фактура, понуда)	
Рок на важност на гаранцијата	
Обезбедување на обврските кон банката	Депозит на физичко лице - износ
	Депозит на правно лица – износ
	Договор за рамковен кредит
	Меница
	Друго
	Приложени документи

(Место и датум)

(потпис и печат на одговорно лице)

ЛИСТА НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА

- Тековна состојба од Централен Регистар (не постара од 3 месеци)
- ЗП Образец (образец за потписници во име на фирмата)
- Копија од лична карта на управител
- Биланс на состојба и биланс на успех за последните две години пополнето по аналитика
- Заклучен лист за последната година, и за тековната година со последна дата која е прокнижена
- Аналитички конта со датум ист како и заклучните листови:
 - Конта 120/121;
 - Конта 220/221;
 - Конто 262 и 286 (по потреба);
 - Конто 74 (по месеци);
 - Конто 100 (по месеци);
 - Состојба на залихи;
- Ревизорски извештај (се однесува за АД и друштва кои според законот се обврзани да изготвуваат ревизорски извештај)
- Акционерска книга и статут за АД
- Потврда за бонитет издаден од депонентна банка
- Докази за сопственост на понуденото обезбедување
- За недвижен имот: имотен лист
- За залог на опрема (фактури, увозни царински декларации)
- Извештај за проценка на вредноста на понуденото обезбедување изготвена од овластен судски проценител